

Службен весник

на Република Македонија

Број 189

15 октомври 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3441. Указ бр. 56 од Претседателот на Република Македонија.....	2	3446. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година.....	3
3442. Одлука за помилување на осудени лица.....	2	3447. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година.....	4
3443. Одлука за одобрување на Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година.....	3	3448. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост на член на Одборот на директори за 2017 година.....	4
3444. Одлука за одобрување на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година.....	3		
3445. Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година.....	3		

	Стр.		Стр.		
3449.	Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и на финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2018 година.....	4	3455.	Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични централи.....	6
3450.	Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост.....	5	3456.	Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	8
3451.	Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	5	3457.	Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	8
3452.	Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Конче.....	5	3458.	Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Пелагонија“ - Скопје.....	9
3453.	Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Воспитно-поправен дом Тетово.....	5	3459.	Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ Тополки ДОО Скопје.....	9
3454.	Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат КО Градовци, Општина Зелениково.....	6	3460.	Решение за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест во Република Македонија по потекло од Соединетите Американски Држави.....	9
			3461.	Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	11
				Огласен дел.....	1-52

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3441.

Указ бр.56

Од 15 октомври 2018 година

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001, 73/2002, 78/2002, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/2011 151/2011 и 215/2015), член 74 и член 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2010, 23/2011, 47/2011, 148/2011, 55/2012, 29/2014, 33/2015 и 193/2015)

СЕ ПОСТАВУВА

генерал потполковник МЕТОДИЈА Добре ВЕЛИЧКОВСКИ

за Советник на Началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија

ФЧ: генерал потполковник, по формација генерал потполковник
личен ВЕС: 31740

до сега: Началник на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој Указ да се изврши веднаш.

Бр. 08-1108/1
15 октомври 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

3442.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на изречената казна затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. АНГЕЛ ТОМИ ЗАПРОВ од Струмица, во траење од 1 година.

II

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. АЦО МИЛАДИН ЗАЈАКОВСКИ од с.Слепче, Демир Хисар во траење од 3 месеци.

2. НЕВЗАТ САБРИ СУЉА од Скопје, во траење од 3 месеци.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1092/1
12 октомври 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3443.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година, усвоена на Дваесет и првата седница на Одборот на директори, со Одлука бр.02-2540/8 од 5.7.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3444.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат финансиските извештаи на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година, усвоени на Дваесет и првата седница на Одборот на директори, со Одлука бр.02-2540/9 од 5.7.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/2
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3445.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишниот извештај за работата на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост за 2017 година, усвоен на Дваесет и првата седница на Одборот на директори, со Одлука бр.02-2540/11 од 5.7.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/3
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3446.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2017 година, на член на Одборот на директори и тоа:

- Александра Маројевиќ - независен неизвршен член и претседател на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/4 Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3447.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2017 година, на член на Одборот на директори и тоа:

- Дејан Цветаноски – неизвршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/5 Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3448.

Врз основа на член 383 став (1) точка 4) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РАБОТАТА И НА ВОДЕЊЕТО НА РАБОТЕЊЕТО СО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ НА ЧЛЕН НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува работата и водењето на работењето со Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост во 2017 година, на член на Одборот на директори и тоа:

- Благојче Котески – извршен член на Одборот на директори.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/6 Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3449.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка за 2018 година и на Финансиските извештаи за 2018 година во Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост се избира Ревизија Чулева ТП Скопје, согласно Одлуката за избор за најповолна понуда за јавна набавка бр.05-2564/13 од 20.7.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/7 Претседател на Владата
9 октомври 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3450.

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018 и 120/2018), Владата на Република Македонија во својство на Собрание на акционери на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКИ ДЕЈНОСТИ МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ СКОПЈЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ****Член 1**

Во Статутот на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/2010, 16/2012, 138/2013, 127/2014, 4/2015, 21/2015, 173/2017 и 58/2018), членот 7 се менува и гласи:

„Седиште на друштвото е:
Ул. „Булевар Свети Климент Охридски“ бр.58 б, 1000 Скопје“.

Член 2

Со оваа одлука се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост да изготви пречистен текст на Статутот на Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-7925/8
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3451.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за внатрешни работи се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар која се наоѓа на адреса ул. „Борис Кидрик“ бр.1, лоцирана на КП бр.3557, КО Гевгелија, запишана во Имотен лист бр. 103131, сопственост на Република Македонија и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда В4 -1, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 314 м2,

- број на зграда 1, намена на зграда В4 -1, влез 1, кат К1, број 2, намена на посебниот дел од зграда ХС со внатрешна површина од 47 м2,

- број на зграда 1, намена на зграда В4 - 1, влез 1, кат ПО 1, број 3, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 115 м2,

- број на зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ДП со внатрешна површина од 330 м2,

- број на зграда 1, намена на зграда В4-1, влез 1, кат приземје, број 1, намена на посебниот дел од зграда ХС со внатрешна површина од 25 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8150/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Ангџев, с.р.

3452.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА КОНЧЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Општина Конче се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на ГП. бр.2.31, кое претставува КП бр.4669/4, КО Конче, со површина од 1691 м2, запишано во Имотен лист бр. 2390, согласно Извод од Урбанистички план за село Конче, КО Конче, Општина Конче, плански период 2014-2024, донесен со одлука на Советот на Општина Конче бр.08-213/3 од 15.2.2016 година, заради изградба на објект со намена ДЗ – спортска сала.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8664/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Кочо Ангџев, с.р.

3453.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за правда - Управа за извршување на санкциите, му престанува користењето на движната ствар и тоа: Патничко моторно возило M2 - автобус, марка FORD, модел на возило Transit V363 Trend, вид на мотор 2,2 TDCi, број на шасија WFOHXXTTGHJM70787, број на мотор JM70787, работна зафатнина на мотор 2.198 cm³, моќност на мотор 114/155 KW/KS, број на врати 4, боја на возило BLAZER BLUE, година на производство 2018.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Воспитно-поправниот дом Тетово.

Член 3

Директорот на Управата за извршување на санкциите склучува договор со директорот на Воспитно-поправниот дом Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8788/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3454.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ КО ГРАДОВЦИ, ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на локален пат КО Градовци, Општина Зелениково.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 21 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
724-дел	Градовци	Лески	нива	8
742-дел	Градовци	Тополе	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат: 5874м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44- 8806/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев, с.р.**

3455.

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13,180/14, 146/15 и 52/16) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 22 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Член 1

Водите како добра од општ интерес се доделуваат на концесија за производство на електрична енергија заради обезбедување услови за: искористување на енергетски потенцијал на водите како обновливи извори на енергија и развој на енергетскиот сектор, технолошкиот развој и вкупната економска политика, а во согласност со целите за долгорочна заштита и одржливо користење, управувањето со водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта.

Со доделувањето на концесијата за користење на водата за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри покрај производство на енергија се овозможува и намалување на потребата од увоз на електрична енергија, намалување на емисија на стакленички гасови и придвижување на локалната економија.

Член 2

Цели кои треба да се остварат со доделување на концесијата се:

- зголемување на производството на електрична енергија,
- подобрување на сигурноста во снабдување со електрична енергија и
- производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

Член 3

Предмет на концесија е користење на вода за производство на електрична енергија од 22 мали хидроелектрични центри на следните локации:

Р. Бр	Водотек или назив на електраната	Слив	Координати/кота зафат		Координати/кота МЗ		Средно-год. проток (m³/s)	Инсталирана моќност KW
			Y	X	Y	X		
	Р. Вратничка МХЕ Орашје 1	Вардар	560		471		0.343	409
			7511352	4665100	7512255	4663586		
	МХЕ Сапунчица	Црна река	1470		1272		0.382	848
			7521020	4535972	7521182	4537686		
	МХЕ Јабланица 1	Црн Дрим	1245		950		0.504	1800
			7461580	4575580	7464005	4574425		
	Р. Елевска МХЕ Елевска	Црн Дрим	975		730		0.309	926
			7468335	4586256	7466318	4586874		
	Р. Јеловачка МХЕ Јеловска	Вардар	1460		1270		0.2	652
			7479934	4629821	7481282	4629910		
	Р. Јуручка МХЕ Јуручка	Кадина река	1289		1190		0.930	696
			7536030	4625862	7535347	4627111		
	Р. Кадина	Вардар	1400		1190		0.930	984
			7533995	4625598	7535321	4627090		
	МХЕ Дуфска река 2	Вардар	900		750		0.418	828
			7483564.3	4622459.6	7485574	4622816		
	МХЕ Дуфска р. 1	Вардар	1229		1006		0.196	524
			7480604	4623063	7482734	4622796		
	МХЕ Баров Дол	Дошница	1150		1035		0.114	206
			4564067	7600255	7600725	4564768		
	МХЕ Папрад	Дошница	1035		950		0.114	148
			7600725	4564768	7601106	4565699		
	МХЕ Боговињска	Вардар	1412		1368		1.2	495
			7486745	4645170	7487043	4645001		
	МХЕ Маздрача	Вардар	1560		1330		0.649	1980
			7480886	4637003	7481904	4636899		
	Р. Крива река МХЕ Воденица	Вардар	467		378		3.08	150
			7584217	4660200	7583685	4660693		
	МХЕ Бачишка река 3	Крива река	1320		1239		0.277	387
			7487218	4608154	7488341	4607332		
	МХЕ Рабетинска р.	Треска	1000		850		0.056	126
			7507305	4603226	7506061	4600211		
	МХЕ Жировница	Жиро-ница	850		747		0,954	995
			7466564	4614104	7467039	4613535		
	МХЕ Сливничка	Слив-ничка	1155		880		0.111	581
			7473634	4579118	7472363	4578669		
	МХЕ Коча	Голема	995		785		0.26	809
			7473608	4577372	7472476	4577339		
	МХЕ Присовјанска	Голема	930		730		0.154	580
			7474666	4576004	7472928	4576047		
	МХЕ Голема река 1	Голема	1080		880		0.610	2352
			7471837	4580463	7472341	4578695		
	МХЕ Голема река 2	Голема	875		720		0.859	2484
			7472373	4578653	7473003	4575684		

Член 4

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри ќе се додели за период од 23 години при што рокот почнува да тече од датумот на склучување на Договорот за концесија.

Член 5

Концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри се доделува во постапка со отворен повик кој ќе се спроведе за секоја локација одделно, освен локациите означени со реден број 10 и 11 во табелата од член 3 на оваа одлука, кои се доделуваат во група.

Член 6

Странското правно лице или конзорциум, избран како најповолен понудувач, под услови и на начин определени со тендерската документација, ќе основа правно лице со седиште во Република Македонија, кое како концесионер ќе го склучи договорот за концесија.

Член 7

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични центри, Владата на Република Македонија по предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 1 од овој член ги подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот и во рок од пет работни дена на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на мали хидроелектрични центри, Комисијата од став 1 на овој член, во рок од осум дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 8

Постапката за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија со изградба на 22 мали хидроелектрични центри ќе биде спроведена во рок од шест месеци од денот на формирањето на Комисија за спроведување на постапката.

Член 9

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација изнесува 100 евра во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата за подигнување на документацијата.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8897/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3456.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на Бул. „Едвард Карделј“, Кавадарци, на КП бр.10248, КО Кавадарци 2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44- 8902/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

3457.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје му се доделуваат вкупно 79.592.133,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена електрична енергија, трошоци за греење, за потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Скопје“ – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8996/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3458.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16 и 64/18) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „ПЕЛАГОНИЈА“ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје му се доделуваат вкупно 7.204.603,00 денари, од Буџетот на Република Македонија за 2018 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена електрична енергија, трошоци за греење, за потрошена вода и трошоци за комунална хигиена, а не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Пелагонија“ – Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8997/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3459.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2018 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МХЕ ТОПОЛКИ ДОО СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште, сопственост на Република Македонија, по пат на непосредна спогодба, на Друштвото за производство, трговија и услуги МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште во Скопје, бул.„Свети Климент Охридски“ бр. 30, за градежното земјиште во вкупна површина од 7.105м2, и тоа:

- КП.бр.359/5, КО Дреново, со површина од 4047м2, запишана во Имотен лист бр. 253;

- КП.бр.359/10, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 253;

- КП.бр.348/3, КО Дреново, со површина од 867м2, запишана во Имотен лист бр. 251;

- КП.бр.353/8, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 251;

- КП.бр.353/9, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 251;

- КП.бр.350/4, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 251;

- КП.бр.350/5, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 251;

- КП.бр.350/6, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 251;

- КП.бр.479/7, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 251;

- КП.бр.468/5, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 280;

- КП.бр.489/4, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 252;

- КП.бр.590/4, КО Дреново, со површина од 1949м2, запишана во Имотен лист бр. 279;

- КП.бр.590/5, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 279 и

- КП.бр.590/6, КО Дреново, со површина од 22м2, запишана во Имотен лист бр. 279,

согласно Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба, мала хидроелектрична централа ТОПОЛКА со реф.бр.316 и придружни објекти, со тех.бр. 517/14 од март 2017 година изработен од БИЛД Д.О.О.Е.Л Скопје, а одобрен-заверен со Потврда за заверка под бр. 71-2184/8 од 18.5.2017 година од Министерството за транспорт и врски, за изградба на мала хидроелектрична централа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9246/1
9 октомври 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****3460.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ЊУКАСТЕЛСКА БОЛЕСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ****Член 1**

(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на Њукастелска болест се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Лос Анџелес/Los Angeles во Соединетите Американски Држави.

(2) Забраната од став (1) на овој член се применува на следните пратки:

1) живина, и тоа кокошки, мисирки, бисерки, патки, гуски, препелници, гулаби, фазани, еребици и ноеви (ratitae) размножувани или чувани во затворен или ограден простор заради одгледување или чување за: размножување, производство на месо или јајца за исхрана или за обновување на популација на дивеч,

2) јајца за ведење, и тоа јајца за инкубација снесени од живина,

3) птици, и тоа животни од класата Aves, освен:

- живина,
- птици кои се увезуваат согласно програмите за зачувување на одредени видови птици,
- домашни миленици во придружба на сопственикот,

- птици наменети за зоолошки градини, циркуси, забавни паркови или експерименти,

- птици наменети за научно-истражувачки институти или центри и

- гулаби-писмоноски внесени на територијата на Република Македонија од соседни трети земји, каде што живеат вообичаено, и веднаш пуштени со очекување дека ќе се вратат во трета земја од каде се внесени,

4) конзумни јајца од живина и пернат дивеч,

5) производи од јајца од живина и пернат дивеч,

6) семе за вештачко осеменување од живина и пернат дивеч,

7) месо, мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо од живина и пернат дивеч,

8) производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч и

9) нуспроизводи од живина и пернат дивеч.

Член 2

(1) По исклучок од член 1 став (2) точка 5) од ова решение, може да се увезуваат производи од јајца од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) цело јајце доколку било подложено на еден од следните третмани:

- 42 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 27 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 12 минути на температура од 59°C во средината на производот,

2) течна белка од јајце доколку била подложена на еден од следните третмани:

- 38 минути на температура од 55°C во средината на производот,

- 17 минути на температура од 57°C во средината на производот или

- 5 минути на температура од 59°C во средината на производот,

3) жолчка со 10% сол доколку била подложена 3 минути на температура од 55°C во средината на производот и

4) белка во прав доколку била подложена 50 часа и 24 минути на температура од 57°C во средината на производот.

(2) По исклучок од член 1 став (2) точка 8) од ова решение, може да се увезуваат производи од месо кои се состојат од или содржат месо од живина и пернат дивеч, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- 39,8 секунди на температура од 65°C во средината на производот,

- 3,6 секунди на температура од 70°C во средината на производот,

- 0,5 секунди на температура од 74°C во средината на производот или

- 0,03 секунди на температура од 80°C во средината на производот.

(3) По исклучок од член 1 став (2) точка 9) од ова решение, може да се увезуваат одредени нуспроизводи од живина и пернат дивеч, и тоа:

1) нуспроизводи од живина и пернат дивеч различни од брашно од пердуви и брашно од живина, наменети за исхрана на животни, земјоделска или индустриска употреба, доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 65°C во времетраење од 30 минути или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

2) пердуви и подпердуви доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- фабрички измиени и третирани со топла пара на 100°C во период од најмалку 30 минути,

- фумигација со формалин (10% формалдехид) во период од 8 часа,

- ирадијација со доза од 20 килогреј (kGy) или

- друг еквивалентен третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест,

3) брашно од пердуви и брашно од живина доколку биле подложени на еден од следните третмани:

- влажен термички третман на температура од 118°C во времетраење од најмалку 40 минути,

- постојан третман под притисок од најмалку 3,79 бара (bar) добиен со заситена пара од најмалку 122°C во времетраење од најмалку 15 минути или

- алтернативен процес на топење кој обезбедува температура во внатрешноста на производот од 74°C во времетраење од најмалку 280 секунди и

4) трофеи од пернат дивеч доколку се подложени на третман кој ќе го уништи вирусот на Њукастелска болест.

Член 3

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-3282/1
4 октомври 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3461.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 15.10.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини			ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до		36,590
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до		38,182
б) Дизел гориво			ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до		39,324
в) Масло за горење			ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до		38,793
г) Мазут			ден/кг
- М-1 НС	до		31,260

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини			ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до		74,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до		76,50
б) Дизел гориво			ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до		69,00
в) Масло за горење			ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до		58,00
г) Мазут			ден/кг
- М-1 НС	до		38,409

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	74,00	73,50	73,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	76,00	75,50	75,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	68,50	68,00	67,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	57,50	57,00	56,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини			ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до		0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до		0,080
б) Дизел гориво			ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до		0,030
в) Масло за горење			ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до		0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 0,890

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 0,300

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 0,300

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95 до 21,876
- ЕУРОСУПЕР БС - 98 до 21,979

б) Дизел гориво ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) до 15,121

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1) до 6,320

г) Мазут ден/кг
- М-1 НС до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 16.10.2018 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-2009/1
15 октомври 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018189